

MOTORIZR Z6

Уште еден музички новитет од компанијата "Motorola", на база ОС Linux, беше претставен на Саемот CES 2007, кој се одржа во Лас Вегас. Тоа беше тенкиот клизач MOTORIZR Z6. На него можат да се слушаат музички фајлови со помош на Microsoft Windows Media Player 11. Поседува 64 MB вградена меморија, microSD слот (до 2GB), 2Мр камера, Bluetooth и USB 2.0. Ќе почне да се продава во првата половина на 2007 година.



LG И VERIZON WIRELESS

Компаниите "LG" и "Verizon Wireless" го претставија мобилниот телефон LG VX9400, со поддршка на CAST Mobile TV. LG VX 9400 е многу тенок. За удобно гледање телевизија на мобилниот телефон производителите вградиле голем течнокристален дисплеј со резолуција од 320 x 240 пиксели. Поседува и Bluetooth (со можност за испраќање сигнал во стереозвук), како и 1,3 Мр камера и microSD слот.

"V CAST Mobile TV е прекрасен сервис, отвора нова страница во светската мобилна забава, и ние сме среќни што први овозможуваме негова поддршка", изјави претседателот на американското одделение на "LG Juno Cho". Димензиите му се 101 x 48,2 x 18,2 мм, а тежи 114 грама. LG VX 9400 ќе почне да се продава во првиот квартал од оваа година.



S - XGEN

S - XGen се разликува од другите мобилни компјутери. Има форма на полукруг и неговата тастатура се отвора. Добро е тоа што во него има интегрирано WiFi,

Bluetooth, USB, поддржува Ethernet, GSM и RJ45. Работи на база на процесор Intel PXA 270 Xscale 520 Mgh. Има 256 MB RAM и 20 GB хард диск. Направата многу долго работи со едно полнење на батеријата, во него е интегрирана веб-камера и TFT дисплеј со резолуција од 4 инча.



SAMSUNG STT - D370 GPS

Поседува екран во боја со дијагонала од 3,7 инча, на кој го покажува патот каде се движите. На него можат да се гледаат телевизија и видеофилмови. STT - D 370 GPS има слот за картичка



и Bluetooth. Овој телефон може многу лесно да се стави во автомобил, благодарение на специјалните додатоци.

MOGO DAPTER

MoGo Dapter го изработи компанијата "Newton Peripherals". Може да се приклучи во USB слот. Технички карактеристики: може да се соединува со 7 направи, Bluetooth 2,0 EDR, вградена антена, радиус на дејствување 10 метри, ги поддржува оперативните системи Windows XP /2000/ Me /98 SE, димензии 10 x 18,2 x 9,2 мм, тежина 39 грама. Овој адаптер ќе почне да се продава во вториот квартал на 2007 година по цена од 50 американски долари.

